

Информации за родители и законски старатели за неформално мерење на компетенции (ИКМ) во зимскиот семестар 2021/22

Почитувани родители и законски старатели!

Во ноември 2021 година, сите **ученици од 7 одделение** ќе учествуваат во истражување на компетенции во германско читање, математика и читање / слушање на англиски јазик. Се користи инструментот на ИКМ - неформалното мерење на компетенциите - кој се користи многу години во повеќето училишта.

Што е ИКМ?

ИКМ лесно и со сигурност го проценува статусот на учење на учениците во 7-мо одделение во областите на германско читање, математика и читање / слушање на англиски јазик.

Со помош на ИКМ, наставниците добиваат важни информации за статусот на учење на целото одделение и индивидуалните ученици како додаток на сопствените набудувања и записи. Врз основа на ова, наставниците можат да извлечат важни заклучоци за дизајнот на тековната и следната наставна година и да обезбедат насочена поддршка на учениците во понатамошниот процес на учење.

Поради пандемијата COVID-19, наставата за време на учебните 2019/20 и 2020/21 година се карактеризираше со големи предизвици. Токму поради оваа причина, ИКМ нуди важна поддршка за воспитувачите во 2021 година, за да им се даде на децата на училиште нова безбедност, да ги охрабрат на насочен начин и, доколку е потребно, да ја стигнат секоја содржина на лекцијата.

Кога и како се одвива ИКМ во германско читање, математика и читање / слушање на англиски јазик?

- » Период: 8-ми и 26-ти ноември 2021 година (датумите ќе ги утврди управата на училиштето)
- » Времетраење: приближно 1 час на час по област на компетентност
- » Имплементација од соодветниот наставник специјалист (германски, математика, англиски)
- » COVID-19: се почитуваат сите тековно применливи заштитни мерки во училиштето

Што ќе се случи со резултатите?

Наставниците одговорни за вашето дете ги добиваат резултатите веднаш по спроведувањето и ги рефлектираат во контекст на нивните набљудувања. Вие како законски старател тогаш имате можност да дознаете за резултатите на вашето дете во контекст на интервјуто за ИКМ и да формулирате цели за учење заедно со вашето дете и одговорниот наставник и да се согласите за следните чекори.

Резултатите се користат за планирање на наставата и индивидуална поддршка. Тие не се вклучени во проценката на перформансите.

Приватност

При имплементацијата на ИКМ од страна на IQS, строго се почитуваат сите законски барања на важечкиот закон за заштита на податоците. Дополнителни информации за темата заштита на податоците можете да најдете на <https://www.iqs.gv.at/services/datenschutzinformation/ikm-datenschutz>. Ако имате какви било прашања во врска со заштитата на податоците, контактирајте со datenschutz@iqs.gv.at.

Дополнителни информации и контакт

Доколку сакате да дознаете повеќе за ИКМ во преодната 2021 година и за идните инструменти на iKM^{PLUS}, посетете ја

<https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/bef/ikmplus.html>

<https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/bef/ikmplus/ikm2021.html>

<https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/bef/ikmplus/faq.html>

<https://www.iqs.gv.at/IKM>.